



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје  
Тел.: 02 3289 000  
Централа.: 02 3289 000  
Факс: 02 3289 048  
Е-пошта: info@fzo.org.mk

Дата: 04.02.2014

## СООПШТЕНИЕ

### Новини во подрачната служба Скопје - истурена канцеларија во општина Илинден

Директорката на Фондот за здравствено осигурување, м-р Маја Парнарџиева Змејкова беше во работна посета на својата веќе отворена истурена канцеларија во општина Илинден, при што оствари и среба со градоначалникот на општина Илинден, Жика Стојановски. Канцеларијата е отворена веќе 2 недели и сместена е во просториите на општина Илинден. Истурената канцеларија е отворена секој работен ден од од 08:30 до 16:30 часот.

#### **Територија која ја опфаќа истурената канцеларија е следнава:**

Општина Илинден во која влегуваат селата: Ајватовци, Бујковци, Бунарџик, Бучинци, Дељадровци, Илинден, Кадино, Марино, Миладиновци, Мралино, Мршевци и Текија

**Напомена: Користењето на услугите е флексибилно односно било кој граѓанин или здравствени установи од Скопје може да биде услужен во оваа канцеларија независно каде живее, работи.**

#### **Услуги во истурената канцеларија**

ФЗОМ за своите осигуреници и за фирмите ги обезбедува следните 7 процеси, односно 7 услуги, кои се воедно и најфреквентните. Шалтерските услуги кои ПС Скопје ги обезбедува на осигурениците, а кои ќе бидат обезбедени во истурената канцеларија во Илинден се следниве:





Процес/Услуга	Опфат
1. Пријави - одјави	Сите пријави - одјави на територијата која ја покриваат истурените шалтери. Пријавите и одјавите (ЗО 1 обрасци) во здравствено осигурување ќе може да се остваруваат во овие канцеларии
2. Прием на барање за издавање на ЕЗК	Поднесување на барање за издавање на ЕЗК и проверка на статус на ЕЗК
3. Пререгистрација	Пререгистрација на неосигурани лица
4. Прием на ИЛ обрасци	Пријава/одјава на ИЛ обрасци за сите избрани лекари кои се наоѓаат на територијата која ја покриваат истурените шалтери
5. Печатење на сини картони	Печатење на сини картони
6. Доставување на декларации	Доставување на декларации за индивидуални земјоделци
7. Проверка на статус на ЕЗК	Проверка на статус на изработка на електронска здравствена картичка

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во општина Илинден овозможува за осигурениците од една страна да се растерети гужвата во подрачната служба Скопје на Фондот, а од друга страна да се скрати непотребното губење на време **на 630 фирми** и на **16.000 жители** кои патуваат од наведените локации до центарот на градот за да ги остварат



своите права и правата на своите вработени од областа на здравственото осигурување.

Фондот за здравствено осигурување на Македонија посветено работи да биде поблизок до своите осигуреници и да им овозможува полесно остварување на своите права.